

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19), член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија ” бр. 108/20 и 133/20) и Одлуката за определување на ескалираната густина ρ_e и деескалираната густина ρ_d на секој нафтен дериват и гориво за транспорт, висината на надоместокот Р за премија, транспортните трошоци Т до склад во Република Северна Македонија и висината на надоместокот D за трошоци за работење преку склад и трговска маржа со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици и крајни потрошувачи (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.253/20) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 22.01.2021 година, донесе

О Д Л У К А
за изменување на Одлуката
за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати
и горива за транспорт

Член 1

Во Одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.11/21), во членот 1 став (1), се менува и гласи:

„(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- | | |
|---|------------------------------|
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95 | - 61,00 (денари/литар) |
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС – 98 | - 63,00 (денари/литар) |
| - Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) | - 52,50 (денари/литар) |
| - Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | - 41,50 (денари/литар) |
| - Мазут М-1 НС | - 30,823 (денари/килограм)“. |

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95, за Еуросупер БС-98, за Еуродизел БС (Д-Е V) и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,500 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм“.

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

„Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	21,786 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	21,874 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	15,482 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	6,157 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,100 (денари/килограм)“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 23.01.2021 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на 22.01.2021 година, одржа седница на која донесе одлука за изменување на Одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, со што се изврши усогласување со Законот за акцизи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/19, 143/19, 225/19 и 277/19), а имајќи во предвид дека Уредбата со законска сила за примена на законот за акцизите за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.105/20,125/20 и 169/20), престанува да важи .

Со денешната одлука за изменување на Одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, се направи измена на Одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт од 18.01.2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.11/21), со што износитите на одделни елементи кои влегуваат во структурата при формирањето на највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, се променети согласно важечките износи на акцизите, утврдени во Законот за акцизи .

Имајќи го во предвид погоре наведеното, **малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98, и на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се намалуваат за 2,00 денар/литар, во однос на малопродажните цени утврдени со одлуката од 18.01.2021 година и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 61,00 ден/лит, малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 63,00 ден/лит, додека малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 52,50 ден/лит.**

Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), се намалува за 13,00 денар/литар, во однос на малопродажната цена утврдена со одлуката од 18.01.2021 година и со тоа малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) изнесува 41,50 ден/лит.

Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС, не се променува и истата останува на исто ниво, како што била утврдена со одлуката од 18.01.2021 година и со тоа малопродажната цена на Мазутот М-1 НС изнесува 30,823 ден/кг.

Бр. 02-96/1
22.01.2021
С к о п ј е

Претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна
Македонија

Марко Бислимоски